

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на член 152 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на Република Македонија”, бр.184/13, 13/14), а во согласност со Заклучокот на Агенцијата бр.02-488/4 од 24.01.2014 година, на 03-та седница одржана на 24.01.2014 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Се усвојува Ребалансот на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за 2014-та година, со цел да се обезбедат средства за набавка на нови принтери.

Со Ребалансот на Финансискиот план за 2014-та година, вкупните планирани расходи според планот ќе останат на претходно утврденото ниво, односно ќе изнесуваат **198.994.898,00** денари.

Со тоа ќе се обезбедат потребните средства во износ од 118.000,00 денари, со вклучен ДДВ кои ќе бидат наменети за набавка на нови принтери.

Ребалансот треба да се изврши на следните ставки во усвоениот Финансиски план за 2014 година и тоа:

- Да се намали групната ставка **400 Потрошени материјали** и наместо износот од 1.238.000,00 денари истиот да изнесува 1.120.000,00 денари.
- Позицијата 400300 Потрошени канцелариски материјали, ќе се намали за 118.000,00 денари и наместо досегашниот износ од 307.000,00 денари, ќе изнесува 189.000,00 денари. Средствата кои се намалуваат на наведената позиција, беа наменети за набавка на тонери.
- Да се зголеми групната ставка **441 Средства за опрема** за 118.000,00 денари и наместо досегашниот износ од 1.246.000,00 денари истата да изнесува 1.364.000,00 денари.
- Позицијата 441200 Купување – набавка на машини, уреди, инструменти, наместо досегашниот износ од 55.000,00 денари, ќе изнесува 173.000,00 денари. Средствата кои се обезбедуваат се однесуваат за набавка на печатари.

2. Оваа Одлука влегува во сила веднаш.

О б р а з л о ж е н и е

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на член 152 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на Република Македонија”, бр.184/13, 13/14), а во согласност со Заклучокот на Агенцијата бр.02-488/4 од 24.01.2014 година, на 03-та седница одржана на 24.01.2014 година, донесе одлука да се усвои предложениот Ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за 2014-та година, од 24.01.2014 година, со цел да се обезбедат средства за набавка на нови принтери. Со Ребалансот на Финансискиот план за 2014-та година, вкупните планирани расходи според планот ќе останат на претходно утврденото ниво, односно ќе изнесуваат 198.994.898,00 денари. Со тоа ќе се обезбедат потребните средства во износ од 118.000,00 денари, со вклучен ДДВ кои ќе бидат наменети за набавка на нови принтери. Ребалансот треба да се изврши на следните

ставки во усвоениот Финансиски план за 2014 година и тоа: Да се намали групната ставка 400 Потрошени материјали и наместо износот од 1.238.000,00 денари истиот да изнесува 1.120.000,00 денари. Позицијата 400300 Потрошени канцелариски материјали, ќе се намали за 118.000,00 денари и наместо досегашниот износ од 307.000,00 денари, ќе изнесува 189.000,00 денари. Средствата кои се намалуваат на наведената позиција, беа наменети за набавка на тонери. Да се зголеми групната ставка 441 Средства за опрема за 118.000,00 денари и наместо досегашниот износ од 1.246.000,00 денари истата да изнесува 1.364.000,00 денари. Позицијата 441200 Купување – набавка на машини, уреди, инструменти, наместо досегашниот износ од 55.000,00 денари, ќе изнесува 173.000,00 денари. Средствата кои се обезбедуваат се однесуваат за набавка на печатари.

Врз основа на горенаведеното се донесе одлука како во диспозитивот.

Бр. 02-522/1

**24.01.2014 година
Скопје**

**Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател,**

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р

Примерок од Одлуката да се достави до:

- Секторот за економско - финансиски работи;
- Секторот за правни работи;
- Секретаријатот - Архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.